

Гастроскопија I и II

Др.Викторија Д.Чаѓановиќ
ЈЗУ Здравствен Дом Скопје

Едукација од областа на гастроскопија I

Yuksekt Hastanesi, Ankara Turkey


01.02.-26.02.2016

Др.Викторија Д.Чаѓановиќ
ЈЗУ Здравствен Дом Скопје

- Имам чест и задоволство четири недели од мојата едукација за гастроскопија да ја поминам во болница која има големо реноме и претставува една од најпрестижните центри за Гастроентерохепатологија во Турција.
- Раководител на одделот за ГЕХ е Prof.Dr.Ertugrul, а на ендоскопскиот оддел Doc.Dr.E.Oztas

- Во одделот за ендоскопија имаше 6 сали од кои 2 без резервирани за гастроскопија а во др.4 се работеа колоноскопии.
- Интервенциите се работеа со и без анестезија
- Освен дијагностички процедури се работеа и многу посложени интервенции
-

- -биопсии
- -полипектомии
- -склерозации со аргон
- -лигации на варикси
- -клипсирања
- -субмукозни ресекции
- -бужирања(решавање на стенози)
- -екстирпации на билијарни стентови
- -поставување на назо-гастрични сонди.....



Впечатоци

- Организираност на работата, професионалност, работа со најсовремени апарати, можност за едукација, хигиена на високо ниво
- Беше големо искуство да се присуствува и учествува во работата со врвни колеги кои несебично се трудат да пренесат колку што можат повеќе од нивното знаење и каде што се пратат најновите трендови во современата медицина.

Едукација од областа на гастроскопија II

- Клиничка Болница Токуда
Софија, Бугарија
06.06-24.06.2016

- Во болницата Токуда поминав 3 недели на Ендоскопскиот оддел
- Др.П.Караѓозов беше шеф на истиот и заедно со неговиот тим поминав квалитетен престој на ендоскопскиот оддел.
- Имав можност да се запознаам со работата на одделот за ендоскопија и да видам многу нови методи.

- Се работи во две сали, со и без анестезија, како амбулантски така и на хоспитализирани пациенти.
- Добра организација, тимска работа, можност за едукација, работа и на помлад кадар- специјализанти.



- Се работи со најсовремени апарати, со одлични услови за работа, добра организираност и просторна поставеност на чист и нечист дел во ендоскопскиот оддел.



- Овие едукации имаа за цел да се вратиме побогати, со нови знаења, со цел да примениме нешто ново и на нашите работни места а воедно и да се стремиме барем малку од тоа што е врвна медицина да спроведеме и кај нас.
- Овде не престанува нашето учење, туку претставува поттик и понатаму да продолжиме за да бидеме во чекор со новите трендови.